



ЛИБЕРТАС

Маркетинг понуда

Десктоп верзија	Димензии (пиксели)	Цена (денари)
Позиција ТОП	(970x90/970x250)	250/375 ден./1.000 импресији
Позиција 1	(728x90)	200 ден./1.000 импресији
Позиција 2	(300x250/300x600)	1.200/1.800 денари на ден (фиксен закуп/неограничени импресији)
Позиција 3	(468x60)	150 ден./1.000 импресији
Позиција 4	(300x250/300x600)	130/195 ден./1.000 импресији
Floater	500x500	500 ден./1.000 импресији
Takeover	100%	700 ден./1.000 импресији
Branding	100%	700 ден./1.000 импресији

ТОП (970x90)


Начало

Всичко за България



1. (728x90)

Начало Новини Стори Картини Членство Сайт Страница Мнения Справка



ПР текст

НАЧОВИ ВЪСТИ

- Архитектите на Гробище най-важно условие за издигането на новият храм
- Демонстрация, демонстрация
- Интервю с Бундес Президентката Катрин фон Шайбл
- ПАРТИДА: Преди да стане парламентарна на изборите
- Трима кандидати за министър-председател
- Мислещите Странни: Дали в дъно на демокрацията?
- Понякога е добре да се говори за Гробище
- Как да се говори за Гробище? Преди, следва и следва
- Трябва да се говори за Гробище
- Какво е Мислещите Странни?
- Интервю с Бундес Президентката Катрин фон Шайбл
- Седмичен обзор за Гробище

Архитектите на Гробище най-важно условие за издигането на новият храм

Демонстрация, демонстрация

Интервю с Бундес Президентката Катрин фон Шайбл

ПАРТИДА: Преди да стане парламентарна на изборите

Трима кандидати за министър-председател

Мислещите Странни: Дали в дъно на демокрацията?

Понякога е добре да се говори за Гробище

Как да се говори за Гробище? Преди, следва и следва

Трябва да се говори за Гробище

Какво е Мислещите Странни?

Интервю с Бундес Президентката Катрин фон Шайбл

Седмичен обзор за Гробище

2. 300x250

2. 300x250

2. 300x250

ТОП (970x250)

Начало

Всичко за България



1. (728x90)

Начало Новини Стори Картини Членство Сайт Страница Мнения Справка



ПР текст

НАЧОВИ ВЪСТИ

- Архитектите на Гробище най-важно условие за издигането на новият храм
- Демонстрация, демонстрация
- Интервю с Бундес Президентката Катрин фон Шайбл
- ПАРТИДА: Преди да стане парламентарна на изборите
- Трима кандидати за министър-председател
- Мислещите Странни: Дали в дъно на демокрацията?
- Понякога е добре да се говори за Гробище
- Как да се говори за Гробище? Преди, следва и следва
- Трябва да се говори за Гробище
- Какво е Мислещите Странни?
- Интервю с Бундес Президентката Катрин фон Шайбл
- Седмичен обзор за Гробище

НАЧОВИ ВЪСТИ

Архитектите на Гробище най-важно условие за издигането на новият храм

Демонстрация, демонстрация

Интервю с Бундес Президентката Катрин фон Шайбл

ПАРТИДА: Преди да стане парламентарна на изборите

Трима кандидати за министър-председател

Мислещите Странни: Дали в дъно на демокрацията?

Понякога е добре да се говори за Гробище

Как да се говори за Гробище? Преди, следва и следва

Трябва да се говори за Гробище

Какво е Мислещите Странни?

Интервю с Бундес Президентката Катрин фон Шайбл

Седмичен обзор за Гробище

2. (300x600)

2. (300x250)

2. (300x250)

ТОП (970x90)



1. (728x90)

Застрашувачки податоци – нема место каде да се избега од загадувањето, во Македонија не постои незагаден крај!

14.02.18 19:12

3. (468x60)

Една недела професорот Таско Ставриќ од Институтот за атмосфера на Скопје посетува неколку градови во Македонија на кои е применета стандартна на загадувањето на површина од рамнината на нивните долини. Како професор на Скопје не е изненаден, туку разочаран, бидејќи тој смета дека загадувањето е всушност всестрано.



4. (300x250)

Тој смета дека во Скопје, како во сите други градови во Македонија, не постои незагаден крај. Загадувањето е всестрано, бидејќи тој смета дека загадувањето е всушност всестрано. Тој смета дека загадувањето е всушност всестрано.

Професорот Ставриќ е само еден од многуте истражувачи на загадувањето во Македонија, кои добриот живот забрзуваат да се забавуваат. Сепак, на некои од градоите и населените места во Македонија забрзуваат да се забавуваат. Сепак, на некои од градоите и населените места во Македонија забрзуваат да се забавуваат.

АКТИВНО



Деловна средба, Скопје, 14.02.2018



Истражувачки центар, Скопје, 14.02.2018



Професор Таско Ставриќ, Скопје, 14.02.2018



Македонија, Скопје, 14.02.2018



Македонија, Скопје, 14.02.2018

Поиска

2. 300x250

2. 300x250

2. 300x250

2. 300x250

ТОП (970x250)



www.synottip.mk

Застрашувачки податоци – нема место каде да се избега од загадувањето, во Македонија не постои незагаден крај!

14.02.18 19:12

3. (468x60)

Една недела професорот Таско Ставриќ од Институтот за атмосфера на Скопје посетува неколку градови во Македонија на кои е применета стандартна на загадувањето на површина од рамнината на нивните долини. Како професор на Скопје не е изненаден, туку разочаран, бидејќи тој смета дека загадувањето е всушност всестрано.



4. (300x250)

Тој смета дека во Скопје, како во сите други градови во Македонија, не постои незагаден крај. Загадувањето е всестрано, бидејќи тој смета дека загадувањето е всушност всестрано.

Професорот Ставриќ е само еден од многуте истражувачи на загадувањето во Македонија, кои добриот живот забрзуваат да се забавуваат. Сепак, на некои од градоите и населените места во Македонија забрзуваат да се забавуваат. Сепак, на некои од градоите и населените места во Македонија забрзуваат да се забавуваат.

АКТИВНО



Деловна средба, Скопје, 14.02.2018



Истражувачки центар, Скопје, 14.02.2018



Професор Таско Ставриќ, Скопје, 14.02.2018



Македонија, Скопје, 14.02.2018



Македонија, Скопје, 14.02.2018

2. (300x600)

2. (300x250)

2. (300x250)

2. (300x600)

Мобилна верзија	Димензии (пиксели)	Цена
Позиција ТОП	(320x100)	250 ден./1.000 импресији
Позиција 1	(320x50)	200 ден./1.000 импресији
Позиција 4	(300x250/300x600)	150/225 ден./1.000 импресији
Sticky	(320x50/(320x100))	300/450 ден./1.000 импресији
Full-screen mobile	(320x480)	700 ден./1.000 импресији

ТОП (320x100)

Број на објавени текстови денеска: 65



1. (320x50)

Мени

Топ вести



ПР текст

ТОП (320x100)

Број на објавени текстови денеска: 65



1. (320x50)

Мени

Застрашувачки податоци - нема место каде да се избега од загадувањето, во Македонија не постои незагаден крај!



4. (300x250)

Еден по еден, професорот Трпче Стафилев од Институтот за животна, ги менува мислењата на Македонија на кои е прикажан степенот на загадувањето на почвата од различни тешки метали. Како придобивка на поголеми топи астроловачи, тид десетина години ги испитува почвите низ државата, особено кај жешките индустриски топки. Зелени на сите нив, едноставно, не постои незагаден крај.

На толкава површина, тоа би значело да се исфрлат 60 до 70 илјади камиони земја. Во реонот на Велес, дури и прашинаста е 20 пати позагадена отколку што треба да биде почвата. Депонијата од Хемиската индустрија во Велес, пак, која е отворена и напуштена, е радиоактивна.



РЕК Битола

Арсен, антимон, талиум и многу други штетни материи има во македонските почви, во огромни количества. Десет квадратни километри околу РЕК „Битола“ се складиште за пепел. Тоа е поголема површина и од градот Битола. Во Јегуновце, пак, подземните води биле загадени дури и со 50 илјади пепелни. Соједино, во реонот на Велес, дури и прашинаста е 20 пати позагадена отколку што треба да биде почвата. Депонијата од Хемиската индустрија во Велес, пак, која е отворена и напуштена, е радиоактивна.

Sticky (320x50)

На толкава површина, тоа би значело да се исфрлат 60 до 70 илјади камиони земја. Во реонот на Велес, дури и прашинаста е 20 пати позагадена отколку што треба да биде почвата. Депонијата од Хемиската индустрија во Велес, пак, која е отворена и напуштена, е радиоактивна.



РЕК Битола

Арсен, антимон, талиум и многу други штетни материи има во македонските почви, во огромни количества. Десет квадратни километри околу РЕК „Битола“ се складиште за пепел. Тоа е поголема површина и од градот Битола. Во Јегуновце, пак, подземните води биле загадени дури и со 50 илјади пепелни. Соједино, во реонот на Велес, дури и прашинаста е 20 пати позагадена отколку што треба да биде почвата. Депонијата од Хемиската индустрија во Велес, пак, која е отворена и напуштена, е радиоактивна.

Sticky (320x100)

- За десктоп банерите: На позициите ТОП, 1, 3, 4, како и „Floater“, „Takeover“ и „Branding“ може да се постави само еден банер истовремено, додека на позицијата бр.2 може да се постават повеќе банери, со различни редни броеви, а редниот број на банерот на позицијата зависи од времето на резервација, односно тие што први ќе резервираат ќе добијат банер со повисок реден број.
- За банерите на позиција 2 на десктоп верзијата важи фиксен закуп на дневно ниво со неограничен број на импресии. Банерите на оваа позиција се прикажуваат и на мобилната верзија на порталот, но најдолу, под сите содржини на насловната страна, односно под текстот на поединечните вести.
- Минимален закуп - 3.000 импресии дневно на една позиција. Минимален вкупен закуп - 3.000 денари.

- Незакупените импресии од тековниот ден се распределуваат кај сите тековни закупувачи БЕСПЛАТНО, според бројот на импресии кои ги закупиле за тековниот ден. Ова важи за позициите „ТОП“, 1, 3, 4 од десктоп верзијата и за „ТОП“, 1 и 4 од мобилната верзија.
- Ова не важи за позициите - „Floater“, „Takeover“, „Branding“ од десктоп верзијата и „Sticky“ и „Full-screen mobile“ од мобилната верзија. Овие позиции нема да бидат активни доколку нема закупени импресии, односно ќе бидат активни само до исполнување на закупените импресии, без дополнителни бесплатни импресии.
- За закуп на повеќе од 100.000 импресии следува 10% попуст. За закуп на повеќе од 500.000 импресии следува 20% попуст. За закуп на повеќе од 1.000.000 импресии следува 30% попуст.

ПР текстови - 3.000/5.000 денари

- Цена на објава на пр текст - **3.000 денари**
- Вклучена е објава на текстот во соодветната рубрика каде останува засекогаш и на позицијата на насловна страница каде ќе стои 5 часа од времето на објавување кое ќе биде договорено со огласувачот. Следува и споделување на текстот на Фејсбук страницата и Твитер профилот. На крајот на текстот стои насоката „комерцијална објава“. Во рамки на текстот нема да се објавуваат банерите од позициите 3 и 4. Не нудиме изготвување (пишување) на текстови, туку тие треба да ни бидат доставени за објава.
- За дополнителни **2.000 денари (вкупно 5.000 ден.)** текстот ќе остане на позицијата на насловната страница вкупно 24 часа од времето на објавување.

контакт: marketing@libertas.mk